

Бранко Црвенковски, ја извести јавноста дека нема намера да се кандидира за уште еден претседателски мандат, при што потенцираше дека се враќа во неговата матична партија СДСМ. Приказната која ја раскажува во јавноста, дека наводно е подготвен да се врати на било која функција во партијата, едноставно не поминува ниту кај најмалите деца, бидејќи и на врапчињата им е јасно, дека "дечкото" од асфалтот цели кон претседателскиот трон, кој го доживува како лично свое прибежиште. Останува да им стане јасно уште на неколкумина "луди глави" во СДСМ, кои замислуваат дека Црвенковски за доброто на партијата е подготвен да биде претседател само на општинскиот одбор на СДСМ, на пример, во село Брвеница.

Претседателот
Црвенковски одржува



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Русија ја призна независноста на Јужна Осетија и на Абхазија, што доведе до грузиска реакција за прекинување на дипломатските односи со Москва, и повлекување на дипломатскиот и на конзуларниот кадар од престолнината на Руската федерација. Ваквиот чин рускиот претседател Дмитриј Медведев го оправда со постоење на поголем број руски државјани во овие две покраини но, пред сè, со правото на избор на граѓаните, односно нивната определба да живеат во самостојна држава, надвор од грузиските рамки. Веднаш по признавањето на Абхазија и на Јужна Осетија од страна на официјална Москва, следувахе жестока реакција од Соединетите Американски Држави, кои нештедејќи зборови ја обвинија Русија за непочитување на човековите и на меѓународните права, истовремено заканувајќи се со сериозни санкции на НАТО алијансата кон Русија, каде САД сè уште го имаат главниот збор.

Но, препукувањата на релација Москва-Вашингтон не застанаа тука. Имено, ден подоцна премиерот на Руската федерација, Владимир Путин, во интервјуто за СНН, ги обвини САД дека го предизвикале конфликтот во Грузија. Ваквите тврдења во интервјуто за светската те-

трибини ширум Македонија, на кои ја критикува владината политика. На владините кампањи, пак, како што неофицијално дознаваме има намера да одговори, исто така, со кампањи. Но, евентуалниот успех на овој план на Црвенковски би можел да биде успешен само доколку власта тоа го дозволи. Односно, доколку владината политика не ги дава задоволителните резултати или, пак, доколку граѓаните на Република Македонија почувствуваат дека Владата не ги исполнува нивните очекувања. Но, доколку актуелниот премиер Никола Груевски продолжи да ја исполнува својата зацртана агенда, тогаш шансите за пресврт на политичката сцена се многу мали, а со тоа и враќањето на СДСМ на политичката сцена како силна партија.

левизиска мрежа, Путин ги темелеше врз основа на однесувањето на САД во изминативе неколку години, потенцирајќи дека американската администрација го практикувала правото на сила, а не меѓународното право, при тоа како пример посочувајќи го Косово и неговата независност.

Доколку продолжи тенденцијата на препукувања меѓу Москва и Вашингтон, не е исклучено, многу наскоро да биде сведоци на повторно подигнување на некогашниот синоним за поделена Европа, односно свет, кој во дваесеттиот век се нарекуваше железна завеса, која го одделуваше комунизмот од капитализмот. Со таа разлика што овој пат железниот оков нема да го одделува светот и чеканот од демократските ѕвезди, туку ќе ја демонстрира силата на новата Русија, која очигледно има намера да им се спротивстави на Соединетите Американски Држави. Дали студената војна на релација Москва-Вашингтон повторно ќе биде родена, пред сè, ќе зависи од новата американска администрација, односно од нејзината политика, која ќе ја предводи новиот претседател на САД, а ќе се одлучува меѓу демократот Барак Обама и наследник на Буш, републиканецот Џон Меккејн.

Македонија, пак, се чини дека нема проблем со студена војна, и доколку истата навистина се случи. Македонија има поинаков проблем. Македонија има



ЦРВЕ
КАМ
КОИ
ВЛАД

СЕ КРЕВ ВМРО-Д

проблем со вербална војна, онаа која со денови ја практикуваат двете клучни фигури на македонската политика - премиерот Никола Груевски и шефот на државата Бранко Црвенковски.

СТЕЧАЈНА УПРАВА!

Претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, свесен за фактот дека на оваа функција може да остане само уште неколку месеци, однапред ја информира јавноста дека нема намера да се кандидира за уште еден претседателски мандат, при тоа потенцирајќи дека се враќа во неговата матична партија СДСМ. Приказната која ја раскажува во јавноста, дека наводно е подготвен да се врати на било која функција во партијата, едноставно не може да помине ниту кај најмалите деца, бидејќи и на врапчињата им е јасно оти "дечкото од асфалтот" цели кон претседателскиот трон, кој го доживува како лично прибежиште. Останува тоа да им стане јасно уште на неколку "луди глави" во СДСМ, кои замислуваат дека Црвенковски за доброто на партијата е подготвен да биде претседател само на општинскиот одбор на СДСМ, на пример, во село Брвеница.

Дека илузионистот Црвенковски се враќа во претседателското столче на СДСМ е јасно. Исто толку колку што е

ВЕСА МЕЃУ МОСКВА И ВАШИНГТОН



**ЦРВЕНКОВСКИ ИМА НАМЕРА НА ВЛАДИНИТЕ
ПАЊИ ДА ОДГОВОРИ СО КАМПАЊИ,
ЌЕ ИМААТ ЦЕЛ ДА ГИ НЕГИРААТ
ИНИТЕ ПОРАКИ**

А ПРИТИСОКОТ МЕЃУ ПМНЕ И СДСМ

јасно дека токму од "Бихаќка" има намера да ја бие битката со претседателот на ВМРО-ДПМНЕ и премиер на Република Македонија, Никола Груевски, кој според зборовите на шефот на државата, цел ќе биде поразување на владејачката партија на наредните парламентарни избори за четири години. Но, пред тоа ќе треба да го подготви теренот во сопствените редови, кои по последните избори, по сè изгледа, го достигнаа дното, иако кон него паѓаа уште од 2006 година. Патот кон амбисот само се продолжуваше со несреќното менување на претседателите на партијата, кои работела во сенката на големиот социјалдемократски вожд, Црвенковски, без да бидат свесни (или, пак, сосема свесни), дека никогаш не можат да бидат диригенти на оркестар, кој знае да свири само по нотите на Црвенковски.

Внатрешарската војна во СДСМ трае, но не се очекува кулминација, бидејќи враќањето на Црвенковски ги стави во

мат позиција желбите на оние членови кои себе си се гледаа како идни лидери, но и ја закопаа позицијата на Шекеринска, која немаше намера да останува на челната позиција, но сепак имаше (има) силна желба да му се спротивстави на Црвенковски кој, пак, јавно соопшти дека СДСМ никогаш не бил во полоша состојба. Оваа порака значеше сериозен аларм за поддржувачите на Шекеринска, дека нивното време изминало, и дека за нив во идниот тим на Бранко едноставно нема да има место.

КАМПАЊИ И КОНТРАКАМПАЊИ

Тимот со кој Црвенковски ќе ѝ опонира на власта допрва ќе треба да се создава, или подобро речено, на јавноста ќе ѝ биде познат откако ќе заврши претседателскиот мандат на Црвенков-

ски. Дотогаш веројатно ќе се бара модус за тоа како и со кого оваа партија ќе функционира до официјалното враќање на сегашниот шеф на државата во неговата СДСМ. Со оглед на фактот дека никој не би сакал да биде употребен само за неколку месеци, најверојатно во меѓувреме, партијата ќе ја менаџираат неколкумина партиски функционери, кои во иднина би можеле да бидат и најблиските соработници на Црвенковски.

Истовремено, овој тим ќе ја подготвува и стратегијата за напад на Владата, која според Црвенковски, (ќе) се одвива на ист начин, како и на власта. Имено, по трибините на ВМРО-ДПМНЕ, сега и претседателот Црвенковски одржува трибини ширум Македонија, на кои ја критикува владината политика. На владините кампањи, пак, како што неофицијално дознаваме, има намера да одговори, исто така, со кампањи, кои ќе имаат цел да ги негираат владините пораки. За таа цел, според наши извори, веќе е ангажирана стручна агенција, која ќе работи на овој проект.

Евентуалниот успех на овој план на

Црвенковски би можел да биде успешен само доколку власта тоа го дозволи. Односно, доколку владината политика не ги дава задоволителните резултати или, пак, доколку граѓаните на Република Македонија почувствуваат дека Владата не ги исполнува нивните очекувања. Тогаш се создава граѓански отпор, кој природно ѝ се придружува, односно бара заштита од опозицијата која, пак, се наметнува како заштитник на граѓанските права и слободи. Но, доколку актуелниот премиер Никола Груевски продолжи да ја исполнува својата зацртана агенда, тогаш шансите за пресврт на политичката сцена се многу мали, а со тоа и враќањето на СДСМ на политичката сцена како силна партија.

Картите за успех сè уште се во рацете на премиерот Никола Груевски. Од неговата работа, од посветеноста кон зацртаната програма, борбата со криминалот и корупцијата, и водењето на државната политика ќе зависи дали ВМРО-ДПМНЕ и натаму ќе го задржи високиот рејтинг, кој го ужива од граѓаните на Република Македонија, но и дали ќе дозволи СДСМ да излезе од тунелот во кој веќе долго време се наоѓа.



**ADNAN REISEN
STUTTGART**

Informacii
od 900 до 2100

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
VERBUNDUNG MIT
SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA